

20190450725

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19.2.2019 година, донесе

**УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА
РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА
НОМЕНКЛАТУРА, СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА
КОМИСИЈА (*)**

Член 1

Во Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 17/15, 67/15, 126/15, 177/15, 2/16, 68/16, 133/16, 202/16, 22/17, 48/17, 162/17, 189/17, 44/18, 99/18, 157/18, 201/18 и 234/18), во членот 1, во ставот (2) по бројот „416“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 417, се додаваат шест нови Прилози 418, 419, 420, 421, 422 и 423 кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.


Бр. 45-857/1
19 февруари 2019 година
Скопје


Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

* Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр.32018R1489, 32018R1530, 32018R1531, 32018R1785, 32018R1864, 32018R2041.

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕК) бр. 1489/2018	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ од пластична маса во форма на сет наменет за малопродажба, што се состои од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - три спојки за црева за наводнување; - распрскувачки млазници со механизам за регулирање на водата и затворање или отворање на протокот; - приклучоци со гумени заптивки (т.н. „О-прстени“). <p>Производот е наменет за градинарска употреба за прскање и наводнување на растенијата.</p> <p>Види слика (*).</p> 	8481 80 99	<p>Распоредувањето е утврдено согласно со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименувањето на тарифен број 8481, и тар. под број 8481 80 и 8481 80 99.</p> <p>Млазницата за прскање што го менува видот на водениот млаз и го регулира протокот на течноста, му дава суштински карактер на сетот.</p> <p>Производот не е систем за наводнување (види Забелешки на Хармонизиран систем (ХС) за тарифен број 8424, (Д)) или механичка глава на градинарски распрскувач. Ги има сите видливи карактеристики на млазница за цевки со славина, вентил или друг уред за регулирање на протокот на течности и типот на млаз, што е исклучена од тарифниот број 8424 (види Забелешки на ХС за тарифен број 8424 (Г)). Млазниците за цевки и слични на нив, што се опремени со славини или вентили за распрскување на млаз, се распоредуваат во тар. број 8481 (види Забелешки на ХС за тарифен број 8481, точка 11). Оттука, распоредувањето на овие производи во тар. број 8424 е исклучено.</p> <p>Производот се распоредува во тарифна ознака 8481 80 99 како други вентили.</p>
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕК) бр. 1530/2018	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ со правоаголна форма изработен од пластична маса, со големина приближно 18 × 5 × 2 мм. Производот е опремен со пластична лента за да се фиксира на мобилниот телефон и гумена заптивка.</p> <p>Производот е наменет за покривање и заштита на USB приклучокот на одреден модел на мобилен телефон.</p> <p>Производот го штити мобилниот телефон од вода и прашина.</p>	3926 90 97	<p>Распоредувањето е утврдено согласно основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Комбинираната номенклатура и наименувањето на тарифен број 3926 и тарифен под број 3926 90 и 3926 90 97.</p> <p>Производот не е дел од мобилен телефон согласно Забелешка 2 од Оддел XVI, бидејќи ниту механичкото, ниту електричното функционирање на телефонот не зависи од производот (види Судски пресуди од 15 мај 2014 година, податоци I/O, C-297/13, ECLI:EU:C:2014:331, точка 35 и од 20 ноември 2014 година, Rohm Semiconductor, C-666/13, ECLI:EU:C:2014:2388, точка 46). Производот служи исклучиво за заштита на мобилниот телефон. Затоа, распоредувањето во тарифен број 8517 како дел погоден за употреба исклучиво или главно со безжични телефони е исклучено.</p> <p>Производот треба да се распореди согласно материјалот од кој е изработен кој на производот му дава суштински карактер. Пластичната маса му дава на производот суштински карактер, бидејќи преовладува количински и игра важна улога при неговата употреба.</p> <p>Според тоа, производот е распореден во тарифна ознака 3926 90 97 како други производи од пластична маса.</p>

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕК) бр. 1531/2018	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Плоснат флексибилен производ изработен од пластична фолија со воздушни меурчиња, со округла форма со дијаметар од приближно 305 см.</p> <p>Производот е наменет за употреба како прекривка за базени за пливање или базени за деца, за одржување на оптималната температура на водата и чистота на базените.</p> <p>Види слика*</p> 	3926 90 92	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименувањето на тар. број 3926 и тар. под број 3926 90 и 3926 90 92.</p> <p>Распоредувањето на производот во тарифен број 9506, како дел или прибор за базени е исклучено, бидејќи производот не се препознава како производ кој исклучиво или главно е погоден за употреба кај базени за пливање, согласно Забелешка 3 кон Глава 95. Покрај тоа, производот не може да се смета како дел или прибор за базени за пливање од тарифен број 9506, бидејќи производот не е неопходен за функционирање на базенот, не го прилагодува базенот за некоја одредена функција, не го зголемува обемот на неговата функционалност, ниту пак овозможува вршење на одредена функција поврзана со главната функција која е пливање или капење (види пресуда на суд од 16 јуни 2011 година, Unomedical, C-152/10, ECLI: EU:C:2011:402, ставови 29 и 36). Базенот не може да се користи додека е покриен.</p> <p>Распоредувањето на производот како плочи, листови, филмови, фолии и ленти од тарифен број 3920 или 3921 е исклучено врз основа на Забелешката 10 од Глава 39, бидејќи производот е исечен во кружна форма, наместо да биде несечен или во правоаголна форма.</p> <p>Производот оттука се распоредува согласно материјалот од кој е изработен во тарифна ознака 3926 90 92 како други производи од пластична маса изработени од фолија.</p>
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕК) бр. 1785/2018	Распоредување (Тар. ознака)	Оснoв за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Изолирани кабли (т.н. stacking кабли) со различни должини опремени со конектори на двата краја.</p> <p>Секој кабел се состои од 32 изолирани единечни проводници за напон што не надминува 1000 V, споени во 16 сплетени парови што не се извртени.</p> <p>Паровите се обложени со метална фолија и метални нишки.</p> <p>Каблите се поврзуваат со преклопници кои формираат преклопна станица (т.н. stacks) и се користат во телекомуникациските мрежи (локални компјутерски мрежи - LAN). Овозможуваат двонасочен пренос на податоци помеѓу преклопниците користејќи Етернет технологија. Каблите немаат дополнителни функции (на пр. напојување).</p> <p>Види слика*</p> 	8544 42 10	<p>Распоредувањето е утврдено согласно основните правила 1 и 6 за примена на Комбинираната номенклатура и наменувањето на тарифен број 8544 и тарифен под број 8544 42 и 8544 42 10.</p> <p>Преносот на податоци помеѓу уредите што користат телекомуникациска технологија, како што е Ethernet, се сметаат за телекомуникациски согласно тарифна ознака 8544 42 10 (види Регулотива за спроведување на ЕУ бр. 1112/2012 (1)). Предметните кабли се наменети за употреба во телекомуникациски мрежи конфигурирани како локални компјутерски мрежи (LANs). Затоа, тие се сметаат за електрични проводници опремени со уреди за поврзување што се користат во телекомуникациските мрежи (види Забелешки на Комбинирана номенклатура (КН) за тар. под број 8544 42 10).</p> <p>Затоа, овие производи се распоредуваат во тар. под број 8544 42 10 како други електрични напонски проводници со напон што не надминува 1000 V, со приклучоци од видот што се користат во телекомуникациите.</p>
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕК) бр. 1864/2018	Распоредување (Тар. ознака)	Оснoв за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ изготвен од следните состојки (% по маса):</p> <ul style="list-style-type: none"> - рибино масло 99,7307; - токофероли 0,1885; - сончогледово масло 0,0808. <p>Рибиното масло е мешаница од масла добиени од следните рибни семејства: <i>Engraulidae</i>, <i>Osmeridae</i>, <i>Carangidae</i>, <i>Clupeidae</i>, <i>Salmonidae</i> и <i>Scombridae</i>. Ова рибино масло не е масло од црн дроб од риба.</p> <p>Токоферолите се намерно додадени во рибино масло за да се спречи оксидацијата на липидите. Сончогледовото масло служи како носач и за зголемување на волуменот на токоферолите пред тие да се додадат во рибино масло. Покрај тоа, сончогледовото масло овозможува правилно растворање на токоферолот во рибино масло при мешањето.</p> <p>Производот е во рефусна состојба за употреба во производство на меки желатински капсули.</p>	1517 90 99	<p>Распоредувањето е утврдено согласно основните правила 1 и 6 за примена на Комбинираната номенклатура и наименувањето на тарифен број 1517 и тарифен под број 1517 90 и 1517 90 99.</p> <p>Производот не може да се распореди во тарифен број 1504 како рибино масло затоа што е помешан со сончогледово масло, а наименувањето од тој тарифен број не вклучува мешаници на масла од животинско и растително потекло.</p> <p>Јастивите мешаници на масла од животинско и растително потекло треба да се распоредат во тарифниот број 1517 (види Забелешки на ХС за тар. број 1517, прв став, точка 3).</p> <p>Оттука производот се распоредува во тарифен под број 1517 90 99 како јастива мешаница на масла од животинско и растително потекло.</p>

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕК) бр. 2041/2018	Распоредување (Тар. ознака)	Оснoв за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Кабелски конектори ("машки или женски тип") за напон кој не надминува 1.000 V, изработени од бакар.</p> <p>Производот од едната страна има или вклучник (т.н. машки конектор) или штекер (т.н. женски конектор), а од другата страна контактен уред во форма на фитинг заштитен со слој изолационен материјал.</p> <p>Производот се употребува за поврзување на жици или кабли кои не се коаксијални кабли.</p> <p>Производот ја постигнува врската така што "машкиот конектор" се поврзува со "женскиот конектор" без употреба на било какви алатки.</p>	8536 69 90	<p>Распоредувањето е утврдено согласно основните правила 1 и 6 за примена на Комбинираната номенклатура и наименованието на тарифен број 8536, и тарифен под број 8536 69 и 8536 69 90.</p> <p>Производот има видливи карактеристики на вклучник (машки конектор) или штекер (женски конектор) опремен со еден контактен уред (види Забелешки на ХС од Глава 8536 (III) (A) (1) и Забелешки на КН за тарифни подброеви 8536 69 10 до 8536 69 90). Затоа, неговото распоредување во тарифна ознака 8536 90 10 како други конектори и контактни елементи за жици и кабли се исклучува.</p> <p>Соодветно на тоа, производот се распоредува во тарифна ознака 8536 69 90 како други вклучници и штекери.</p>